

РЕПЛЕК АД - Скопје

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
КОНСОЛИДИРАНИ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА**

Скопје, март 2019

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Консолидирани финансиски извештаи	
Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка	3
Консолидиран Извештај за финансиска состојба	4
Консолидиран Извештај за паричните текови	5
Консолидиран Извештај за промените во главнината	6-7
Белешки кон консолидираните финансиските извештаи	8-38
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Консолидирана Годишна сметка (Биланс на состојба, Биланс на успех и Извештај за сеопфатна добивка)	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
РЕПЛЕК АД - Скопје**

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на РЕПЛЕК АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Консолидираниот Извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2018 година, како и Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот Извештај за промени во главнината и Консолидираниот Извештај за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
РЕПЛЕК АД - Скопје**

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на РЕПЛЕК АД – Скопје заклучно со 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на РЕПЛЕК АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2018 година.


Скопје, 08 март 2019 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска

**Управител и Овластен ревизор**

Антонио Велјанов



РЕПЛЕК АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември

	<u>Белешка</u>	<u>2018</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2017</u> <u>(000) МКД</u>
Приходи од продажба	8	974,739	955,225
Останати оперативни приходи	9	12,354	12,872
Промени во залихи на готови производи и производство во тек		15,843	87
Набавна вредност на продадени стоки		(144,571)	(149,515)
Употребени сировини и материјали	10	(398,843)	(366,161)
Трошоци за вработени	11	(264,990)	(230,356)
Амортизација	16,17	(2,961)	(2,724)
Останати оперативни расходи	12	(79,427)	(78,950)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)		112,144	140,478
Приходи од финансирање	13	4,368	7,914
Расходи од финансирање	13	(6,232)	(3,928)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		110,280	144,464
Данок од добивка	14	(10,328)	(15,310)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		99,952	129,154
Друга сеопфатна добивка:			
Вкупно друга сеопфатна добивка		-	-
ПЕРИОДОТ		99,952	129,154
Нето добивка (загуба) на:			
Акционерите на матичното Друштво		99,952	129,154
Неконтролирано учество во подружниците		-	-
		99,952	129,154
Основна заработувачка по акција (Во МКД)	15	3,856	4,983

Скопје, 28 февруари 2019 година

За Управен Одбор
Претседател
Иван Туцаров



РЕПЛЕК АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	16	1,147,457	1,094,689
Нематеријални средства	17	10,774	10,976
Вложувања во хартии од вредност	18	18	18
Вложувања во придружени друштва	18	138	-
Долгорочни депозити во банки	21	20,000	20,000
Вкупно нетековни средства		1,178,387	1,125,683
Тековни средства			
Залихи	19	201,715	168,355
Побарувања од купувачи и други побарувања	20	321,175	417,786
Депозити во банки	21	-	-
Парични средства	22	120,914	85,212
Вкупно тековни средства		643,804	671,353
ВКУПНО СРЕДСТВА		1,822,191	1,797,036
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Акционерски капитал	24	886,021	886,021
Премии на издадени акции		-	-
Откупени сопствени акции (-)		-	-
Законски резерви		329,004	292,659
Објективна вредност и останати резерви		(28,350)	(28,350)
Акумулирана добивка (загуба)		273,474	328,296
		1,460,149	1,478,626
Неконтролирано учество		-	-
Вкупно главнина		1,460,149	1,478,626
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити кои носат камата	23	18,790	30,062
Вкупно нетековни обврски		18,790	30,062
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи и други обврски	25	286,881	255,554
Краткорочни кредити	23	56,371	32,794
Вкупно тековни обврски		343,252	288,348
Вкупно обврски		362,042	318,410
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		1,822,191	1,797,036

РЕПЛЕК АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември

	Белеш.	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
Добивка (загуба) пред оданочување		110,280	121,952
Усогласување за:			
Амортизација на НПО	16	2,759	2,426
Амортизација на нематеријални средства	17	202	202
Исправка и отпис на побарувања	12	-	293
Капитална добивка/загуба од продажба и отпис на основни средства	9	974	531
Расходи (приходи) од камати, нето	13	165	196
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		114,380	125,600
Побарувања од продажба		97,878	(22,481)
Побарувања за дадени аванси		(2,824)	(1,247)
Останати тековни средства и АВР		6,275	(269)
Залихи		(33,360)	(45,614)
Обврски од добавувачи		28,651	3,497
Обврски за примени аванси		309	11,142
Останати тековни обврски и ПБР		6,238	1,307
Нето пари употребени во работењето		217,547	71,935
Платена камата		(2,890)	(3,330)
Платен данок од добивка		(19,110)	(14,447)
Нето парични текови од оперативни активности		195,547	54,158
Парични текови од вложувачки активности			
Повлечени (дадени) депозити во банки, нето	21	-	40,000
Наплатени (дадени) позајмици, нето		-	-
Примени камати	13	2,725	3,134
Нематеријални средства	17	-	(12)
Купување на недвижности, постројки и опрема	16	(58,844)	(36,911)
Стекнување на неконтролирано учество		(138)	(34,708)
Приливи од продажби на НПО	16	2,343	1,058
Нето парични текови од вложувачки активности		(53,914)	(27,439)
Парични текови од финансиски активности			
Искористени (отплатени) кредити	23	12,305	25,191
Продадени сопствени акции	24	-	-
Исплатени дивиденди, бруто		(118,236)	(81,004)
Нето парични текови од финансиски активности		(105,931)	(55,813)
Нето зголемување (намалување) на парични средства		35,702	(29,094)
Парични средства на почетокот на годината	22	85,212	93,033
Парични средства на крајот од годината	22	120,914	63,939

РЕПЛЕК АД - Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Акционерски капитал	(Сопствен и акции)	Резерви (законски и реинвестирана добивка)	Објективна вредност и останати резерви	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупно главнина
Во илјади МКД								
На 01 јануари 2017	886,021	-	278,853	(28,350)	301,483	1,438,007	-	1,438,007
Корекции на почетна состојба	-	-	-	-	-	-	-	-
На 01 јануари 2017, коригирано	886,021	-	278,853	(28,350)	301,483	1,438,007	-	1,438,007
Сеопфатна добивка:								
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	129,154	129,154	-	129,154
Друго	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	129,154	129,154	-	129,154
Трансакции со сопствениците								
Издвојувања за резерви	-	-	4,968	-	(4,968)	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	(80,953)	(80,953)	-	(80,953)
Издвојување за реинвестирана добивка	-	-	30,000	-	(30,000)	-	-	-
вработени	-	-	(21,162)	-	21,162	-	-	-
Издвојување за данок на добивка и персонален данок за исплатена дивиденда и награди	-	-	-	-	(7,582)	(7,582)	-	(7,582)
На 31 декември 2017	886,021	-	292,659	(28,350)	328,296	1,478,626	-	1,478,626

Белешките се составен дел на финансиските извештаи
Извештајот на ревизорите е на страна 1 и 2.

РЕПЛЕК АД - Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Акционерски капитал	(Сопствен и акции)	Резерви (законски и реинвестирана добивка)	Објективна вредност и останати резерви	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупно главнина
Во илјади МКД								
На 01 јануари 2018	886,021	-	292,659	(28,350)	328,296	1,478,626	-	1,478,626
Корекции на почетна состојба	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2017, корегирано	886,021	-	292,659	(28,350)	328,296	1,478,626	-	1,478,626
Сеопфатна добивка:								
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	99,952	99,952	-	99,952
Друго	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	99,952	99,952	-	99,952
Трансакции со сопствениците								
Издвојувања за резерви	-	-	6,345	-	(6,345)	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	(105,412)	(105,412)	-	(105,412)
Издвојување за реинвестирана добивка	-	-	30,000	-	(30,000)	-	-	-
Вратена реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за персонален данок за исплатена дивиденда	-	-	-	-	(13,017)	(13,017)	-	(13,017)
На 31 декември 2018	886,021	-	329,004	(28,350)	273,474	1,460,149	-	1,460,149

Белешките се составен дел на финансиските извештаи
Извештајот на ревизорите е на страна 1 и 2.

1. Основни податоци и дејност

Основна дејност на Групацијата Реплек - Скопје (во понатамошниот текст Групацијата или Друштвото) е:

- промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала;
- производство и продажба на фармацевтски препарати;
- продажба на лекови на мало.

Споредни дејности на Групацијата се:

- Производство на парфеми и тоалетни препарати;
- Производство на хомогенизирани, хранливи препарати и диететска храна;
- Трговија на мало со мешовита стока во "Маркетот Реплек ";
- Угостителски услуги во ресторанот "Ден и ноќ".

Вкупниот бројот на вработените во Групацијата изнесува 421 вработени (2017: 408 вработени).

Бројот на вработените, по друштва, во рамките на Групацијата е како што следува:

	2018	2017
1. Реплек АД	7	8
2. Реплек Фарм ДООЕЛ	360	344
3. ПЗУ Аптека Реплек	-	-
4. Реплек Маркет ДООЕЛ	54	56
Вкупно	421	408

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Консолидираните финансиски извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 38, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Консолидираните финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија (Белешка 3.11).

2.3. Принципи на консолидација

Консолидацијата на финансиските извештаи на друштвата е извршена на следниот начин:

- Прво, се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските, капиталот, од билансот на состојба на 31 декември, како и приходите и расходите, од билансот на успех;
- Второ, во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 декември, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацијата;
- Трето, во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависните друштва (подружници) со состојба на 31 декември и салдото на делот од капиталот на тие друштва, кој се однесува на тие вложувања, а остатокот на капиталот, е прикажан во консолидираниот биланс на состојба како малцинско учество;
- Четврто, во целост се елиминираат приходите и расходите кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацијата.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.4. Подружници

Подружници се правни лица каде што матичното друштво има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во тие друштва. Постоенето на и ефектот од поседувањето на гласачката сила се зема во предвид при одредувањето на тоа дали Друштвото има контрола над тие правни лица. Вложувањата на Друштвото во подружниците се евидентирани во посебните финансиски извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

Подружниците се целосно консолидирани во моментот на воспоставување на контрола над истите од страна на Друштвото. Подружниците се исклучуваат од консолидација во моментот на престанок на контрола од страна на Друштвото.

Приложените консолидирани финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на матичното друштво и на следните подружници:

	2018	2017
	% на	% на
	учество	учество
Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје	100.00%	100.00%
ПЗУ Аптека Реплек	100.00%	100.00%
Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје	100.00%	100.00%

2.5. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Групацијата применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации. Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.6. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Групацијата ќе продолжи да работи во догледна иднина. Групацијата нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики и проценки

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од продажба

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.3. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2018 и 2017, се следните:

	2018	2017
1 ЕУР =	61.4950 МКД	61.4907 МКД
1 УСД =	53.6887 МКД	51.2722 МКД

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица, помалку искажани приходи со поврзани лица (2017: исто). Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2017: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 14.

3.6. Заработувачка по акција

Групацијата ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.9. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.10. Вложувања во хартии од вредност

Групацијата вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и кои Групацијата ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.10. Вложувања во хартии од вредност (Продолжение)

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.11. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Групацијата вршела законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Согласно точка 17 од објавениот МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки, ревалоризирани вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.11. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација на НПО за 2018 година во однос на 2017 година се следните:

	2018	2017
Недвижности	0.1-0.2 %	0.1-0.2 %
Постројки и опрема	0.2-0.5 %	0.2-0.5 %
Транспортни средства	0.5 %	0.5 %
Компјутерска опрема	0.5 %	0.5 %
Канцелариски мебел	0.5 %	0.5 %

3.12. Нематеријални средства

(1) Општа објава

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Амортизацијата се пресметува поединечно. Се употребува пропорционална метода за пресметка на амортизацијата. Во 2018 година користена е стапка на амортизација за нематеријалните средства од 0.5% годишно (2017: 0.5% годишно).

3.13. Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.15. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Групацијата и кои ги поседува истата се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Групацијата.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (зalog и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Групацијата е должна да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Групацијата. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Групацијата, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.11. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.16. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Групацијата сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.17. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој ги дава Групацијата во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

Согласно законските одредби, Групацијата има право на распределба на дел од остварената добивка од претходната година за награди на менаџментот и вработените во Групацијата. Оваа распределба се врши согласно донесените одлуки на Собранието на акционери на Групацијата и истата се признава и евидентира како распределба на нето добивката, а не како расход согласно барањата на МСС 19 - Користи на вработените со оглед дека не се исполнети условите од МСС за нивно признавање како расход, а тоа се дека Друштвото нема дефинирани планови за учество на вработените во добивката, исплатата на наградите се менува од година во година и има различна висина на износот односно не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската за награди на крајот од тековната година.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Групацијата врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Групацијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Групацијата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Групацијата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.18. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Групацијата има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.19. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат. Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.20. Промени во сметководствени политики и проценки

Сметководствените политики се специфични принципи, основи, конвенции, правила и практики кои ги применува ентитетот при подготвување и презентирање на финансиските извештаи.

Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

Друштвото, за годината која завршува на 31 декември 2018, има промена на сметководствените проценки во делот на начинот на разграничување на платените трошоци за идни периоди. Имено, Друштвото има акумулирано трошоци кои се разграничуваат на идни периоди во вкупен износ од 108,446 илјади МКД (2017: 116,843 илјади МКД) кои во најголем дел претставуваат платени издатоци за регистрации на лекови, истражувања и развој и сл. и за кои проценка на Друштвото е истите да се расходуваат во период од 5 или 10 години во зависност од проценката, додека во 2018 година е евидентиран поголем расход со оглед дека проценката е корегирана. Табелата подолу ја прикажува промената на сметководствената проценка во начинот на расходување на платените издатоци:

Опис	Според нова проценка	Според проценка на 5 и 10 години	Нето ефект
Почетна состојба	116,843	40,105	(76,738)
Нови издатоци	12,419	12,419	-
Расходувано	(20,816)	(17,473)	3,347
Крајна состојба	108,446	35,051	(73,395)

4. Финансиски ризици и управување со истите

Групацијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Групацијата е изложена и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Групацијата нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Групацијата е изложена на можните флуктуации на странските валути, чии ефект е даден во табелата подолу.

Ризик од промени на цените

Групацијата е изложена на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Групацијата.

4.2. Кредитен ризик

Групацијата е изложена на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање.

Групацијата нема значајна концентracија на кредитен ризик. Групацијата нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Групацијата се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Групацијата има користено краткорочни кредити, и има дадени депозити во банки, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Групацијата нема начин истиот да го намали.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Групацијата нема вакви проблеми во своето работење.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2018 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2018 година.

5. Утврдување на објективна вредност

Групацијата располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувања од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Групацијата врши финансирање на своето работење со сопствени средства како и со користење на краткорочни или долгорочни кредити од банки и други друштва. Групацијата континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година е следната:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Обврски по кредити	75,161	62,856
Парични средства и депозити во банки	<u>(140,914)</u>	<u>(105,212)</u>
Нето обврски (пари)	(65,753)	(42,356)
Вкупен капитал	1,460,149	1,478,626
% на задолженост	0.00%	0.00%

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.2. Ризик од девизни валути

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2018	2017	2018	2017
ЕУР	136,811	215,116	162,712	145,914
УСД	10,156	1,497	63,852	44,383
Други	829	705	400	456
	147,796	217,318	226,964	190,753

Групацијата претежно е изложена на ЕУР и УСД.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2018	2017	2018	2017
ЕУР	(2,590)	6,920	2,590	(6,920)
УСД	(5,370)	(4,289)	5,370	4,289
други	43	(25)	(43)	25
Нето Ефект	(7,917)	2,657	7,917	(2,657)

6.3. Ризик од промени на каматите

Групацијата се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите (Продолжение)

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 декември	
	2018	2017
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	319	288
- Побарувања од купувачи и други побарувања	188,758	297,104
- Вложувања во хартии од вредност и придружени друштва	156	18
	189,233	297,410
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Депозити во банки	20,000	20,000
	20,000	20,000
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	120,595	84,924
	120,595	84,924
	329,828	402,334
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Добавувачи и останати обврски	272,622	254,603
	272,622	254,603
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Кредити од банки	75,161	62,856
	75,161	62,856
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Кредити од банки	-	-
	-	-
	347,783	317,459

Со оглед дека Групацијата не поседува значајни финансиски средства и обврски кои се договорени по варијабилни каматни стапки, зголемувањето или намалувањето на каматните стапки нема значајно влијание на финансиските резултати на Групацијата.

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Групацјата со состојба на 31 декември 2018 година според нивната доспеаност:

	од 1 до 3 месеци	од 3 до 6 месеци	од 6 до 12 месе	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	120,914	-	-	-	120,914
Депозити во банки	-	-	-	20,000	20,000
Купувачи и останати	188,758	-	-	-	188,758
Вложувања	-	-	156	-	156
	309,672	-	156	20,000	329,828
Добавувачи и останати	272,622	-	-	-	272,622
Кредити	4,698	9,395	42,278	18,790	75,161
	277,320	9,395	42,278	18,790	347,783

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Групацјата со состојба на 31 декември 2017 година според нивната доспеаност:

	од 1 до 3 месеци	од 3 до 6 месеци	од 6 до 12 месе	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	85,212	-	-	-	85,212
Депозити во банки	-	-	-	20,000	20,000
Купувачи и останати	297,104	-	-	-	297,104
Вложувања	-	-	18	-	18
	382,316	-	18	20,000	402,334
Добавувачи и останати	254,603	-	-	-	254,603
Кредити	4,441	8,882	19,471	30,062	62,856
	259,044	8,882	19,471	10,247	317,459

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти

7.1. Деловни сегменти

Групацијата во текот на своето работење е организирана во следните деловни сегменти:

- Фармација - производство и продажба на лекови и лековити средства,
- Медицина - продажба на медицински помагала и
- Трговија со разни стоки и угостителски услуги.

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2018 година како и останатите сегментни информации се следните:

	Фармација	Медицина	Трговија, угостит.и останато	Вкупно
Приходи од продажба	801,065	-	173,674	974,739
Останати опер. приходи	-	-	15,716	15,716
Оперативна добивка/резултат на сегментот	82,070	-	30,074	112,144
Приходи од финансирање				4,368
Расходи од финансирање				(6,232)
Бруто добивка				110,280
Данок од добивка				(10,328)
Нето добивка				99,952
Други информации				
Вкупни средства по сегменти	1,497,522	-	324,669	1,822,191
Вкупни обврски по сегменти	297,535	-	64,507	362,042
Амортизација по сегменти	2,433	-	528	2,961
Инвестиции во основ. средства	48,359	-	10,485	58,844

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти (Продолжение)

7.1. Деловни сегменти

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2017 година како и останатите сегментни информации се следните:

	Фармација	Медицина	Трговија, угостит.и останато	Вкупно
Приходи од продажба	776,033	-	179,192	955,255
Останати опер. приходи	-	-	12,872	12,872
Оперативна добивка/резултат на сегментот	103,685	-	36,793	140,478
Приходи од финансирање				7,914
Расходи од финансирање				(3,928)
Бруто добивка				144,464
Данок од добивка				(15,310)
Нето добивка				129,154
Други информации				
Вкупни средства по сегменти	1,459,927	-	377,109	1,797,036
Вкупни обврски по сегменти	258,679	-	59,731	318,410
Амортизација по сегменти	2,213	-	511	2,724
Инвестиции во основ. средства	38,944	-	8,992	47,936

7. Сегментно известување (Продолжение)

7.2. Географски сегменти

Република Македонија е матична земја за Групацијата, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и /тоа како што следува:

Продажби во:	2018	2017
Република Македонија	397,523	376,094
Југоисточна Европа	135,089	121,989
Останато	211,246	148,157
Русија	230,881	308,985
Вкупно	974,739	955,225

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

Вкупни средства во:	2018	2017
Република Македонија	1,698,344	1,588,872
Југоисточна Европа	43,707	51,209
Останато	14,341	144,156
Русија	65,799	12,799
Вкупно	1,822,191	1,797,036

Вкупни инвестиции во:	2018	2017
Република Македонија	58,844	47,936
Југоисточна Европа	-	-
Останато	-	-
САД	-	-
Друго	-	-
Вкупно	58,844	47,936

Информации за главни купувачи (над 10% од вкупен приход) за 2018 година: еден купувач со учество од 15% од вкупните приходи (2017: нема купувачи со учество над 10% од вкупните приходи)

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Приходи од продажба на стоки за фармација	801,065	776,033
Приходи од продажба на стоки за медицина	-	-
Приходи од продажба на стоки -Хубо маркет	157,874	164,645
Приходи од продажба на услуги и стоки -ресторант	15,800	14,547
Вкупно приходи од продажба	974,739	955,225

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Приходи од наплатени отпишани побарувања	165	153
Останати приходи	12,189	12,719
Вкупно останати оперативни приходи	12,354	12,872

10. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Потрошени сировини и материјали	378,517	344,925
Потрошена енергија	16,162	16,154
Потрошени резервни делови	3,752	4,330
Потрошен ситен инвентар	412	752
Вкупно трошоци за материјали и сировини	398,843	366,161

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Бруто плати на вработени	253,241	220,060
Останати трошоци за вработетни	11,749	10,296
Вкупно трошоци за вработени	264,990	230,356

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Транспортни и ПТТ услуги	10,764	10,421
Исправка на вредноста на побарувања	-	-
Останати услуги	4,767	19,077
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	4,040	1,681
Банкарски услуги и трошоци за платниот промет	3,396	3,538
Реклама, репрезентација и спонзорство	5,868	9,413
Трошоци за провизии	128	401
Трошоци за регистрација на лекови	3,012	-
Сегашна вредност на продадени основни средства	974	33
Трошоци за преставништва	3,801	3,684
Дополнително одобрени работи	20,245	9,626
Останати оперативни расходи	22,432	21,076
Вкупно останати оперативни расходи	79,427	78,950

13. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ, НЕТО

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Приходи од камати	2,725	1,876
Позитивни курсни разлики	1,643	6,038
	4,368	7,914
Расходи за камати	(2,890)	(2,697)
Негативни курсни разлики	(3,342)	(1,231)
	(6,232)	(3,928)
Нето приходи (расходи) од финансирање	(1,864)	3,986

14. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Тековен данок од добивка	10,328	15,310
Одложен данок од добивка	-	-
Вкупно останати оперативни расходи	10,328	15,310

Усогласување на законска со ефективна даночна стапка:

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Добивка за годината	110,280	144,464
Елиминации од консолидација и ослободувања	1,601	-
Непризнаени расходи и помалку искажани приходи:		
Репрезентација и спонзорства	9,079	10,546
Казни и пенали	-	-
Надомести на вработени	319	287
Исправка на вредност на побарувања	3,978	1,276
Кало, растур, крш и кусоци	6,570	7,543
Камати по заеми од поврзани лица	-	-
Друго	1,452	18,982
Даночна основа пред даночни ослободувања	133,279	183,098
Даночен кредит	-	-
Извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	(30,000)	(30,000)
Даночна основа	103,279	153,098
Данок од добивка	10,328	15,310
Други ослободувања	-	-
Данок од добивка	10,328	15,310
Добивка пред оданочување	110,280	144,464
Ефективна даночна стапка	9.37%	10.60%

15. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

а) основна заработувачка по акција	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Нето добивка која им припаѓа на имателите на акции		
Нето добивка за годината	99,952	129,154
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции (-)	-	-
	99,952	129,154

	број на акции 2018	2017
Пондериран просечен број на обичните акции		
Издадени обични акции на 1 јануари	25,920	25,920
Ефекти од промени на бројот на обични акции:		
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	25,920	25,920
Основна заработувачка по акција (во МКД)	3,856	4,983

16. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште (000) МКД	Градежни објекти (000) МКД	Опрема и транспорт (000) МКД	Инвест. во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари	11,517	427,417	885,598	2,114	1,326,645
Нови набавки	-	7,243	34,073	17,529	58,844
Пренос од инвестиции	-	411	16,549	(16,960)	-
Расход	-	-	-	-	-
Продажби	-	-	(3,332)	-	(3,332)
Други намалувања	-	-	-	-	-
Состојба со 31 декември	11,517	435,070	932,888	2,682	1,382,157
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари	-	85,804	146,152	-	231,956
Амортизација	-	434	2,325	-	2,759
Расход	-	-	-	-	-
Продажби	-	-	(15)	-	(15)
Состојба со 31 декември	-	86,238	148,462	-	234,700
Сегашна вредност на:					
31.12.2018 година	11,517	348,832	784,426	2,682	1,147,457
31.12.2017 година	11,517	341,613	739,446	54,617	1,094,689

Сопственост над земјиште и објекти

Групацијата е сопственик на објектите, а земјиштето е со право на користење. НПО се користат за обавување на дејноста на Групацијата.

Заложени средства

Сите недвижности со кои располага Групацијата се користат за обавување на нејзините активности. Со состојба на 31 декември 2018 година, не постојат недвижности кои се заложени под хипотека заради обезбедување на обврски (2017: нема).

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Нематеријалните средства во износ од 10,774 илјади МКД (2017: 10,977 илјади МКД) ги опфаќаат направените трошоци при основање на Друштвото Реплек Фарм ДООЕЛ пред отпочнување на неговото работење. Амортизацијата се пресметува согласно сметководствената проценка дадена во белешките на овие финансиски извештаи.

18. ВЛОЖУВАЊА

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Акции од останати друштва (некотирани)	18	18
Вложувања во придружени друштва	138	-
	156	18
Вкупно пред исправка на вредноста	156	18
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	156	18

19. ЗАЛИХИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Материјали	110,262	88,927
Резервни делови	3,844	2,910
Ситен инвентар, амбалажа	3,778	3,776
Производство во тек	14,386	8,475
Готови производи	30,478	20,881
Трговски стоки за препродажба	38,967	43,386
Вкупно залихи	201,715	168,355

Заклучно со 31 декември 2018 година Групацијата нема дадено залихи под залог како обезбедување за земени кредити и гаранции од банки.

20. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ И ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Купувачи во земјата	50,232	63,665
Купувачи во странство	115,679	200,385
	165,911	264,050
Исправка на вредноста	(259)	(520)
Вкупно нето побарувања од купувачи	165,652	263,530
Дадени аванси	10,603	7,779
Дадени позајмици	-	-
Побарувања за ДДВ	15,509	12,440
Побарувања за данок од добивка	5,679	961
Побарувања по основ на судски одлуки	12,503	12,394
Однапред платени трошоци	108,446	116,843
Останато	2,783	3,839
Вкупно побарувања од купувачи	321,175	417,786
<i>Промени во исправка на вредноста за годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	520	441
Нови сомнителни побарувања	-	79
Наплати на сомнителни побарувања	-	-
Отписи	(261)	-
Состојба на 31 декември	259	520

Со состојба на 31 декември 2019 година, однапред платените трошоци во износ од 108,446 илјади МКД во најголем дел се состојат од однапред платени трошоци за регистрација на лекови од страна на подружницата Реплек фарм ДООЕЛ Скопје, кои се амортизираат на расходи согласно периодот на добиената дозвола за производство на одреден лек.

Старосна структура на побарувања од продажба:	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
До 1 година	154,593	243,400
Од 1 до 3 години	720	10,193
Над 3 години	10,598	10,457
Вкупно бруто побарувања	165,911	264,050

21. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Деловна банка	20,000	20,000
Вкупно депозити во банки	20,000	20,000

Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото има еден депозит во деловна банка во износ од 20,000 илјади МКД (2017: 20,000 илјади МКД). Депозитот е орочен на рок до 60 месеци, до 4 месец 2020 година.

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Денарски жиро сметки кај банки	96,874	75,978
Девизни сметки кај банки	23,721	8,946
Готовина во благајни	319	288
Вкупно парични средства	120,914	85,212

23. КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

Обврските по основ на кредити во износ од 75,161 илјади МКД (2017: 62,856 илјади МКД) произлегуваат од долгорочен кредит во износ од 1,100,000 ЕУР, отплата во месечни рати и рок на доспевање до април 2020 година, и долгорочен кредит во износ од 1,100,000 ЕУР, отплата во месечни рати и рок на доспевање до мај 2020 година.

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Структура на кредитите:		
Долгорочен кредит од деловна банка од РМ	18,790	30,062
Долгорочен кредит од деловна банка од РМ	-	-
Долгорочен кредит и краткорочен кредит	-	-
Тековен дел од долгорочните кредити	56,371	32,794
Краткорочен кредит	-	-
Вкупно кредити	75,161	62,856

24. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2018	2017
	акции	акции
<i>Издадени и целосно уплатени:</i>		
Обични акции	25,920	25,920
Приоритетни акции	-	-
	25,920	25,920

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Номиналната вредност на една акција изнесува 562.42 ЕУР.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од вкупно издадените акции со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година:

	2018	2017
	%	%
Душан Пецовски	11.92%	11.92%
Славица Туџарова	11.57%	11.57%
Иван Туџаров	11.42%	11.42%
Ситко Дооел Скопје	6.10%	6.10%
Владимир Пецовски	5.79%	5.79%
Сава Пензиски Фонд (отворен задолжителен пензиски фонд)	7.13%	6.96%

Друштвото заклучно со 31.12.2018 година не поседува сопствени (трезорски) акции.

Акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на хартии од вредност (Македонска берза) во Република Македонија. Последната пазарна вредност на една акција на Друштвото во 2018 година изнесува 70,040 МКД (во 2017: 54,800 МКД).

Во рамките на вкупниот капитал е евидентирана разлика во износ од 28,350 илјади МКД како објективна вредност и останати резерви по основ на усогласување на номиналната вредност на акционерскиот капитал со состојбата во тековскиот регистар и ЦДХВ.

25. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ДРУГИ ОБВРСКИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Добавувачи во земјата	104,995	99,941
Добавувачи во странство	128,350	104,753
Примени аванси	23,453	23,144
Обврски за ДДВ	2,099	1,471
Обврски за данок од добивка	1,278	5,342
Обврски кон вработени	15,532	13,388
Обврски за даноци и придонеси од плати	7,496	6,465
Обврски за дивиденди	292	99
Останато	3,386	951
Вкупно обврски кон добавувачи и други обврски	286,881	255,554

26. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА

На годишното собрание на Друштвото за 2018 година, кое ќе се одржи во текот на 2019 година, ќе се изврши распределба на остварената добивка за 2018 година. Овие финансиски извештаи не ја содржат оваа распределба, со оглед дека истата ќе биде искажана во Извештајот за промените во капиталот за 2019 година.

На годишното собрание на акционери во 2018 година, Друштвото има одобрено нето дивиденди за обични акции во износ од 105,412 илјади МКД или 4,000 МКД по акција и истата е прикажана како намалување на акумулираната добивка во 2018 година.

На годишното собрание на акционери во 2017 година, Друштвото има одобрено нето дивиденди за обични акции во износ од 80,953 илјади МКД или 3,074 МКД по акција и истата е прикажана како намалување на акумулираната добивка во 2017 година.

27. ПРИМЕНИ СТОКИ НА КОНСИГНАЦИЈА

Со состојба на 31 декември 2018 година, вкупниот износ на примените стоки на чување од Бирото за стокови резерви изнесува 25,667 илјади МКД. Овие стоки му припаѓаат на консигнаторот се додека не се продадат и не се евидентираат во билансот на состојба на Друштвото, туку само вонбилансно.

28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

а) Судски спорови

Групацијата е вклучено во неколку судски постапки во кои истата е тужена во вкупен износ од 37,353 илјади МКД (2017: 37,381 илјади МКД), од кои најзначајна е тужбата од домашно правно лице во износ од 37,256 илјади МКД по основ на изгубена добивка. Постапката за решавање на овие спорови е во тек и со оглед на неизвесноста од исходот на ваквите спорови, потенцијални обврски не се признаени.

Од друга страна, Групацијата се јавува како тужител во неколку судски постапки во вкупен износ од 438,231 илјади МКД од кои најзначајна е тужбата спрема домашно правно лице во износ од 424,275 илјади МКД по основ на надомест на штета и изгубена добивка. Спорот е во првостепена постапка. Потенцијални средства не се признаваат во финансиските извештаи.

б) Гаранции

Групацијата нема издадено гаранции во корист на трети лица за обезбедување на нивни обврски.

Со состојба на 31 декември 2018 година, Групацијата има обезбедено повеќе банкарски гаранции издадени за обезбедување на плаќање на различни обврски спрема трети лица и гаранции за учества на тендери во вкупен износ од 1,957 илјади МКД чии рокови на доспевање најдоцна до јануари 2020 година (2017: износ од 2,179 илјади МКД).

29. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во текот на 2018 и 2017 година, матичното друштво има трансакции со своите подружници, при што истите се целосно елиминирани за целите на овие финансиски извештаи.

Трансакциите со овие поврзани субјекти се како што следува:

29. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (Продолжение)

	2018	2017
	(000) МКД	(000) МКД
<i>Трансакции меѓу поврзаните субјекти:</i>		
Побарувања	51,444	29,157
Дадени заеми и камати	8,286	7,851
Обврски за примени позајмици и камати	8,286	7,851
Обврски спрема добавувачите	51,444	29,157
Приходи од продажба	45,979	30,222
Останати приходи	15,725	12,203
Приходи од камати	434	625
Расходи на продадени стоки	(38,495)	(22,859)
Расходи за репрезентација	(1,035)	(779)
Трошоци за вработени	(3,984)	(3,543)
Услуги	(14,668)	(15,243)
Раходи за камати	(3,956)	(626)
Останати расходи	-	-

30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По датумот на известување не се случиле настани кои имаат материјално значење на деловните активности на Групацијата.

Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Консолидираната Годишна сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува консолидиран биланс на состојба и консолидиран биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Консолидираната Годишна сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Консолидирана Годишна сметка за 2018 година

- Консолидиран Биланс на состојба
- Консолидиран Биланс на успех
- Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 04069927

Целосно име: Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД

Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.158.388.680,00			1.105.685.120,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	10.773.134,00			10.976.168,00
8	- - Останати нематеријални средства	10.773.134,00			10.976.168,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.147.457.155,00			1.094.688.925,00
10	- - Недвижности (011+012)	371.860.412,00			364.638.495,00
11	- - Земјиште	11.515.968,00			11.515.968,00
12	- - Градежни објекти	360.344.444,00			353.122.527,00
13	- - Постројки и опрема	675.154.560,00			640.005.179,00
14	- - Транспортни средства	41.836.732,00			36.903.407,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	55.923.808,00			51.027.704,00
18	- - Материјални средства во подготовка	2.681.643,00			2.114.140,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	158.391,00			20.027,00
23	- - Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	158.391,00			20.027,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	554.186.751,00			572.792.544,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	201.715.272,00			168.355.209,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	110.262.782,00			88.925.910,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7.622.239,00			6.686.996,00
40	- - Залихи на недовршени производи и полупроизводи	14.385.972,00			8.474.184,00
41	- - Залихи на готови производи	30.468.797,00			20.882.359,00
42	- - Залихи на трговски стоки	38.975.482,00			43.385.760,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	211.557.488,00			299.225.038,00
47	- - Побарувања од купувачи	166.281.946,00			264.569.549,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	10.605.310,00			7.778.372,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	21.268.234,00			13.404.950,00
50	- - Побарувања од вработените	865.434,00			1.004.223,00
51	- - Останати краткорочни побарувања	12.536.564,00			12.467.944,00
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	20.000.000,00			20.000.000,00
58	- - Останати краткорочни финансиски средства	20.000.000,00			20.000.000,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	120.913.991,00			85.212.297,00
60	- - Парични средства	120.913.991,00			85.212.297,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	109.615.749,00			118.558.438,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.822.191.180,00			1.797.036.102,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-	1.460.149.210,00			1.478.627.641,00

	068-069+070+071+075-076+077-078)		
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	886.020.801,00	886.020.801,00
70	- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	-28.349.153,00	-28.349.153,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	329.003.620,00	292.659.645,00
72	- - Законски резерви	245.165.632,00	238.821.657,00
74	- - Останати резерви	83.837.988,00	53.837.988,00
75	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	173.522.432,00	199.142.304,00
77	- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	99.951.510,00	129.154.044,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	358.682.791,00	317.497.257,00
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	18.790.134,00	30.062.115,00
90	- - Обврски по заеми и кредити	18.790.134,00	30.062.115,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	339.892.657,00	287.435.142,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	232.883.970,00	204.690.549,00
98	- - Обврски за аванси, депозити и кауции	23.914.783,00	23.145.239,00
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	7.496.215,00	6.465.963,00
100	- - Обврски кон вработените	15.393.555,00	13.386.936,00
101	- - Тековни даночни обврски	3.402.281,00	6.851.605,00
104	- - Обврски по заеми и кредити	56.370.419,00	32.795.040,00
106	- - Обврски по основ на учество во резултатот	293.070,00	99.810,00
108	- - Останати краткорочни обврски	138.364,00	
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	3.359.179,00	911.204,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.822.191.180,00	1.797.036.102,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.001.477.730,00			980.759.672,00
202	- - Приходи од продажба	974.867.560,00			955.336.333,00
203	- - Останати приходи	17.155.926,00			16.541.919,00
204	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	29.356.543,00			29.940.492,00
205	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	45.199.219,00			30.027.791,00
206	- - Капитализирано сопствено производство и услуги	9.454.244,00			8.881.420,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	905.175.839,00			840.369.621,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	395.116.638,00			360.646.222,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки	146.690.724,00			151.295.610,00
210	- - Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	4.739.009,00			4.998.882,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	29.309.316,00			42.778.371,00
212	- - Останати трошоци од работењето	32.987.729,00			28.697.320,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	264.991.693,00			230.355.158,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	170.198.558,00			148.362.226,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	14.876.874,00			12.777.711,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	68.165.898,00			58.919.906,00
217	- - Останати трошоци за вработените	11.750.363,00			10.295.315,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.960.650,00			2.724.083,00
222	- - Останати расходи од работењето	28.380.080,00			18.873.975,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	4.368.262,00			7.914.194,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.725.122,00			1.875.988,00

231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.643.140,00	6.038.206,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	6.233.311,00	3.927.813,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.891.020,00	2.696.637,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	3.342.291,00	1.231.176,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	110.279.518,00	144.463.731,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	110.279.518,00	144.463.731,00
252	-- Данок на добивка	10.328.008,00	15.309.687,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	99.951.510,00	129.154.044,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	401,00	370,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	99.951.510,00	129.154.044,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	99.951.510,00	129.154.044,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	3.856,00	4.983,00
269	-- Добивка за годината	99.951.510,00	129.154.044,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	99.951.510,00	129.154.044,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	99.951.510,00	129.154.044,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	11.515.968,00			11.515.968,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	435.069.681,00			427.414.114,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	74.725.237,00			74.291.587,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	360.344.444,00			353.122.527,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	37.650.803,00			37.614.677,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	21.877.005,00			21.769.023,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	15.773.797,00			15.845.654,00
667	-- Вложувања во удели во трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	158.391,00			
668	-- Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	52.666.318,00			64.155.295,00
671	-- Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	112.915.356,00			130.719.494,00
672	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	21.268.234,00			12.477.295,00
673	-- Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	858.434,00			2.537.251,00
679	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни	886.020.801,00			886.020.801,00

	организации регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)		
684	-- Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	104.994.537,00	99.938.173,00
687	-- Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	3.923.416,00	911.204,00
688	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	10.898.496,00	13.335.884,00
689	-- Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	15.778.687,00	13.386.936,00
690	-- Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)		219.472.134,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	397.522.579,00	376.103.392,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	577.212.856,00	579.131.121,00
694	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	77.327.073,00	76.630.141,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	4.903.029,00	3.782.294,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	164.571,00	153.170,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	20.218,00	
707	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	20.218,00	
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	12.041.108,00	12.606.455,00
711	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	125.306,00	
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	250.323.308,00	224.673.567,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	988.987,00	931.994,00
721	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	104.669.990,00	98.131.512,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	2.103.208,00	1.957.080,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.364.822,00	1.108.869,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)		321.370,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	11.433.235,00	11.705.768,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	4.729.274,00	4.459.603,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.914.274,00	1.818.103,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	283.575,00	1.711.718,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	995.444,00	627.963,00
730	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	7.270.260,00	7.245.890,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.507.351,00	2.111.174,00
732	-- ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	963.895,00	721.662,00
740	-- Вкалкуирани надомести за време на боледување	3.548.310,00	3.162.240,00

741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	230.682,00	384.944,00
742	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)		146.705,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	4.841.805,00	3.853.332,00
745	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	20.000,00	166.333,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	5.423.249,00	4.553.968,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	1.512.443,00	2.744.801,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	5.083.446,00	989.679,00
753	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	862.447,00	897.783,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	846.556,00	1.904.160,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	9.467.631,00	11.111.164,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	892.463,00	535.356,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	3.403.089,00	3.537.765,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	3.556.618,00	304.981,00
763	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	149.657,00	
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	50.850,00	173.420,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	13.321.419,00	8.798.160,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	40.173,00	21.534,00
769	-- Исплатени дивиденди	105.218.742,00	88.531.196,00
770	-- Реинвестирана добивка	83.837.988,00	53.837.988,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	404,00	390,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2146	- 21.20 - Производство на фармацевтски препарати	771.742.856,00			
2357	- 46.46 - Трговија на големо со фармацевтски производи	53.484.626,00			
2377	- 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо	21.557.264,00			
2379	- 47.19 - Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници	144.574.109,00			
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	14.487.137,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

АЖУРИРАЈ ПОТПИШИ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија

Годишен извештај за 2018 година

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ГРУПАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ -
ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

1. Вовед

Групацијата Реплек Скопје ја извршува дејноста преку 4 правни субјекти:

- **РЕПЛЕК АД Скопје** – веледрогерија за големопродажба на лекови, медицински помагала и медицинска опрема.
- **РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје** – фабрика за лекови и хемиски производи, сертифицирана од Министерството за здравство за производство на лекови наменети за перорална и локална употреба во цврсти, полуцврсти и течни дозажни форми. Производниот процес на РЕПЛЕК ФАРМ е сертифициран со Европски и национален GMP сертификат. Во 2014 година добиена е ИРПС дозвола од Министерство за животна средина и просторно планирање.
Реплек Фарм ДООЕЛ има голем број на регистрирани лекови во Р. Македонија и во повеќе странски земји, со што ја потврдува тенденцијата за извозно ориентирана компанија.
- **РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје** – друштво за трговија на големо и мало, увоз – извоз и услуги во чии состав се: (1) голем маркет РЕПЛЕК МАРКЕТ; и (2) ексклузивниот ресторан „Ден и Ноќ“. Реплек АД Скопје оснивач и сопственик на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје.
- **ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК** – на 01.07.2013 година го раскина договорот со Фондот за здравствено осигурување на Македонија и престана со продажба заклучно со тој датум.

2. Клучни финансиски индикатори

Реплек АД

Веледрогеријата Реплек АД, во деловната 2018 година ги оствари следните резултати:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	153.305
Вкупни расходи	71.924
Добивка пред оданочување	81.382
Данок на добивка	0
Добивка по оданочување	81.382

Приходот на веледрогеријата Реплек АД примарно произлегува од продажба на ОТЦ програмата од Реплек Фарм дооел Скопје, продажба кон јавни здравствени установи, веледрогерии, приходи од наемнини и финансиски приходи. Дел од остварената добивка пред оданочување произлегува од евидентираниите приходи од вложувања во поврзаните субјекти во износ од МКД 83.208 илјади, од остварениот резултат во 2017 година.

Реплек Фарм Дооел

- **РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ учествува со значителен дел во финансиските резултати на Групацијата РЕПЛЕК:**

	(МКД 000)
Вкупни приходи	828.471
Вкупни расходи	717.945
Добивка пред оданочување	110.525
Данок на добивка	9.362
Добивка по оданочување	101.164

Во консолидираната добивка на Групацијата, учеството на Реплек Фарм е зголемено за 8%, во однос на минатата година.

Реплек Фарм Дооел Скопје, фабриката за фармацевтски-хемиски производи во текот на 2018 година, успешно продолжи да го збогатува своето портфолио со готови лекови, завршувајќи ја регистрацијата на два нови лека и тоа:

- Sildenafil под брендот REVAGRA[®] филм обложени таблети од 50mg и 100mg.
- Montelukast таблети за цвакање од 4 mg и 5 mg, наменети за деца и филм обложени таблети од 10 mg наменети за возрасни. Терапија за лекување на астма, но и како алтернативен третман за намалување на употребата на инхалаторни кортикостероиди (за деца на возраст од 6 до 14 години). Кај возрасни пациенти во третман на астма, како и за олеснување на симптомите на сезонски алергиски ринитис.

И двата наведени лека припаѓаат во групата најпродавани лекови на рецепт во светски рамки, а за истите веќе се планирани и регистрации во Србија, Босна и Херцеговина, како и други држави. За REVAGRA[®] филм обложени таблети од 50mg веќе е отпочната постапка за регистрација во Кина и Србија. Монтелукаст, во сите три јачини (таблети за цвакање од 4 mg и 5 mg и филм обложени таблети од 10 mg) се веќе регистрирани и во Русија и во тек се првите испораки за Рускиот пазар.

Исто така, во 2018 година, Реплек Фарм го зајакна бренд портфолиото на линијата ORALSEPT[®] (benzydamine) со регистрација во Република Србија на трите (3) различни готови лекови (во форма и доза): спрејот за уста, растворот за гаргара и пастилите, како три различни производи.

Во Р.Србија се регистрира и NEURO-VIT[®] таблети (комбинација од повисоки дози на одбрани Б витамини), со што се отпочна зајакнувањето

и на овај бренд порфолио, за производ наменет за невралгии и невропатии.

Заради сè поголемиот интерес на пациентите и докторите на светско ниво, за нови, брзо делувачки, дозирани форми на лекови спакувани во единечни дози популарно наречени "сакети" (пластични или алуминиумски едодозирачки кесички), се отпочанаа и развојни проекти за воведување на вакви форми во производното портфолио. Се одбра брендот АДОЛОР® веќе застапен со неколку различни комбинации за третман на болки и фебрилни состојби, кој треба да биде дополнет и со ваков тип на производи. За таа цел веќе е и набавена посебна производна линија.

Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје, исто така во областа на лековите, ги продолжи трендовите и тенденцијата за освојување на странските пазари.

Реплек Фарм продолжи интензивно да работи на проектот за производство на производи од билката Канабис за медицинска употреба. При тоа, се прошири линијата на граничните производи КАНОИЛ® што содржат непсихотропна состојка канабидиол (CBD), со воведување на нови фамилијарни спреј пакувања од 30 ml, но се воведоа и посебно бараните од страна на пациентите високо дозните препарати со 10%, 15% и 20% содржина на канабидиол (CBD).

Исто така, веќе во МАЛМЕД (Агенцијата за лекови и медицински средства на РМ) се поднесоа за регистрација и препаратите од линијата КАНОБИЛ® (КАНЦ, КАНЦ Плус, КАНЦ форте, МС, ЕПи, ХИВ) од канабис за медицинска употреба (комбинации на канабидиол и тетраhydroканабидол (CBD и THC), со што се создаваат можности за законско дефинирање на овие производи и соодветно поинтензивно снабдување на пазарот.

Со исклучителна посветеност и со следење на препораките на експертската светска јавност во однос на овие третмани, Реплек Фарм во 2018 година ги заокружи договорите и со партнерот од Германија, при

што под бренд на Германскиот партнер, дел од овие производи се во постапка за регистрација и одобрување во Германската Агенција за лекови.

РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ

- РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ со вршење на дејностите продажба на стоки на мало и големо преку маркетот и угостителски услуги преку ресторанот „Ден и Ноќ“ и во текот на 2018 година оствари позитивни финансиски резултати:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	185.100
Вкупни расходи	182.805
Добивка пред оданочување	2.295
Данок на добивка	966
Добивка по оданочување	1.329

Во консолидираната добивка на Групацијата, РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ учествува со 2% или намалено за 4% во однос на 2017 година.

ПЗУ Аптека Реплек

- ПЗУ Аптека Реплек ги оствари следните финансиски резултати во 2018 година:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	160
Вкупни расходи	875
Загуба пред оданочување	-715
Данок на вкупен приход	0
Загуба по оданочување	-715

Во 2018 година ПЗУ Аптека Реплек нема деловни активности.

Групација Реплек

- Групацијата Реплек ги постигна следните консолидирани финансиски резултати во деловната 2018 година:

Консолидирани финансиски резултати	(МКД 000)
Вкупни приходи	1.021.689
Вкупни расходи	911.409
Добивка пред оданочување	110.280
Данок на добивка	10.328
Добивка по оданочување	99.952

- Консолидираната добивка на Групацијата за 2018 година произлегува од следните финансиски резултати на друштвата во сопственост на Реплек АД:

Субјект	Добивка пред оданочување (МКД 000)
Реплек АД	-1.826
Реплек Фарм	110.525
Реплек и Хубо	2.295
ПЗУ Аптека Реплек	-715
Консолидирана добивка	110.280

Индикаторите за профитабилност ја потврдуваат тенденцијата на успешно работење на компанијата:

Показател	%
Бруто профитна маржа	10,79%
Нето профитна маржа	9,78%
Поврат на капиталот	6,80%

Добивката по акција изнесува 3.856 МКД.

Индикаторите за ликвидност и солвентност покажуваат висока финансиска стабилност на Компанијата:

Показател	Коефициент
Тековна ликвидност	1,95
Брза ликвидност	1,04
Капитал / Вкупни средства	0,80

Индикаторите на тековното и долгорочното работење на Групацијата покажуваат оптимална динамика на обртот на залихите и побарувањата:

Показател	Коефициент
Економичност	1,12
Обрт на залихи	3,52
Денови на обрт на залихите	104
Обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК	4,53
Денови на обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК	81


- На крајот на 2018 година, Групацијата Реплек располага со актива во износ од МКД 1.822.191 илјади, со следната структура:
 - тековни средства во износ од МКД 663.803 илјади (средства на жиро сметки, залихи, побарувања од купувачите, краткорочни финансиски вложувања), што претставува 36,43% од активата;
 - постојани средства во износ од МКД 1.158.389 илјади, што претставува 63,57% од активата.
- Вкупниот капитал и резервите изнесуваат МКД 1.460.149 илјади и учествува со 80,13% во вкупните извори на средства.
- Вкупните бруто годишни примања на Надзорниот и Управниот одбор во 2018 година изнесуваат МКД 5.074 илјади и МКД 19.064 илјади, соодветно. Наведените годишни примања членовите ги остварија по основ на редовна плата, без дополнителни надокнади.
- Во текот на 2018 година Управниот одбор ги одржа следните седници:
 - На ден 21.02.2018 се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-466/1 за усвојување на Извештајот за попис на средствата и изворите на средствата на групацијата РЕПЛЕК за 2017 година.
 - На ден 23.02.2018 се одржа седница за донесување на (1) Одлука бр. 02-490/1 за усвојување на Годишна сметка за 2017 година на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје; (2) Одлука бр. 02-491/1 за усвојување на Годишна сметка за 2017 година на ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК Скопје.
 - На ден 23.02.2018 се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-493/1 за распределба на добивката според годишната сметка за 2017 година на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје.

- На ден 23.02.2018 се одржа седница за донесување на (1) Одлука бр. 02-497/1 за усвојување на Годишна сметка за 2017 година на РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје; (2) Одлука бр. 02-498/1 за распределба на добивката според Годишна сметка за 2017 година на РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје.
- На ден 26.02.2018 година Управниот одбор ја разгледа Годишната сметка за 2017 година на РЕПЛЕК АД и утврди Предлог одлуки кои ги доставува до Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД и тоа: Предлог одлука за усвојување на годишната сметка за 2017 година, Предлог одлука за распределба на добивка по годишна сметка за 2017 година, Предлог одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на друштвото за 2017 година, донесе Одлука бр. 02-503/2 за утврдување на дивиденден календар како и донесе Одлука бр. 02-503/3 за свикување на Годишното собрание и го утврди дневниот ред.
- На ден 19.04.2018 се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-1109/1 за исплата на дивиденда на акционерите на РЕПЛЕК АД Скопје по Годишна сметка од 2017 година.
- На ден 16.05.2018 се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-1373/1 за исплата на останатиот дел од дивидендата на акционерите на РЕПЛЕК АД Скопје по Годишна сметка од 2017 год.
- На ден 03.07.2018 се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-1796/2 за основање на друштво со ограничена одговорност РХ Фарма ДООЕЛ Скопје, каде Реплек АД Скопје учествува со 45%.
- На ден 15.11.2018 се одржа седница за донесување на (1) Одлука бр. 02-3070/1 за попис на средствата и обврските со состојба 31.12.2018 година во РЕПЛЕК АД Скопје, РЕПЛЕК ФАРМ

ДООЕЛ Скопје, РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје и ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК Скопје; (2) Одлука бр. 02-3071/1 за формирање на комисији за попис; (3) Решение бр. 02-3072/1 за попис на стокови резерви на Република Македонија кои се чуваат во РЕПЛЕК АД Скопје со состојба 31.12.2018 година.


Претседател на Управен одбор

Иван Туцаров




Членови на Управен одбор:


1. Мр. Душан Туцаров



2. Даница Зимбакова



3. Лилјана Макрадули



4. Сузана Милошевска

